

Осигурително брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2025
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ДОДАТОК 1 ОДГОВОРНОСТИ НА РЕВИЗОРОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	
ДОДАТОК 2 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2025 ГОДИНА	
ДОДАТОК 3 ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2025 ГОДИНА	



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301
Т+389 (0)2 3233 302
www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот на Осигурителното брокерско друштво ГрЕКО Интернационал АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Осигурителното брокерско друштво ГрЕКО Интернационал АД Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители на Меѓународниот одбор за етички стандарди за сметководители (Кодексот на МОЕСС) и ги исполниме сите други етички одговорности во согласност со Кодексот на МОЕСС. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е потребна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надзор на процесот на финансиско известување на Друштвото.



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301
Т+389 (0)2 3233 302
www.rsm.mk

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Понатамошен опис на нашите одговорности за ревизијата на финансиските извештаи е вклучен во Додаток 1 од овој извештај на ревизорот. Овој опис претставува дел од нашиот извештај на ревизорот.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурителното брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2025 година.

Скопје, 26.02.2026

Овластен ревизор
Јаглика Јорданова Андријеска

Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА


	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2025	2024
		МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	4	16.705	8.211
Приходи од работењето		16.705	8.211
Трошоци за сировини и други материјали	8	338	853
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	1.538	946
Останати трошоци од работењето	8	2.499	1.978
Трошоци за вработени	6	4.267	4.442
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7	871	871
Останати расходи од работењето	8	2	-
Расходи од работењето		8.515	8.791
Расходи од финансирање	10	96	147
Добивка / (Загуба) од редовно работење		7.098	(727)
Данок на добивка	11	(862)	(47)
Нето добивка / загуба		6.234	(773)
ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		6.234	(773)
Останата сеопфатна добивка			
Добивка за годината		6.234	(773)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		6.234	(773)

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 23.02.2026 година.

Овластен сметководител
 Нина Игњатовска



Управител
 Зоран Георгиев





ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Балешки	Година завршена на 31.12	
		2025	2024
		МКД '000	МКД '000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	-	-
Материјални средства	12.2	2.234	2.670
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	-	-
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		2.234	2.670
Залихи	13.1	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	1.366	-
Побарувања од купувачите	13.4	2.174	992
Побарувања од државата	13.5	-	-
Побарувања од вработените	13.6	-	-
Останати краткорочни побарувања	13.7	-	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	7.603	3.192
Однапред платени трошоци	13.10	92.269	-
Тековни средства		11.236	4.184
ВКУПНО СРЕДСТВА		13.469	6.854
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	3.076	3.076
Резерви	16	-	-
Акумулирана добивка/(загуба)	16	(755)	18
Добивка/(загуба) за годината		6.234	(773)
Капитал и резерви		8.554	2.320
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	1.845
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		-	1.845
Обврски кон поврзани друштва	15.1	1.916	2.013
Обврски кон добавувачите	15.2	144	222
Обврски кон државата	15.5	820	131
Обврски кон вработените	15.3	0	228
Останати краткорочни обврски	15.4	-	-
Краткорочни финансиски обврски	15.5	2.036	95
Однапред пресметани обврски	15.6	-	-
Тековни обврски		4.916	2.689
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		13.469	6.854

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 23.02.2026 година.

Своластен сметководител
 Нина Игњатовска



Управител
 Зоран Георгиев




ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2024					
Состојба на 1 јануари	3.075	-	-	18	3.093
Нето добивка/загуба за годината				(773)	(773)
Состојба на 31 декември	3.075	-	-	(755)	2.320
2025					
Состојба на 1 јануари	3.075	-	-	(755)	2.320
Нето добивка/загуба за годината				6.234	6.234
Состојба на 31 декември	3.075	-	-	5.479	8.554

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2025	2024
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	7.096	(727)
Усогласувања за:		
Депрецијација / амортизација	871	871
Приходи/расходи за камати, нето	96	139
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	8.063	282
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	(1.366)	-
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(1.182)	(992)
Намалување/(Зголемување) на АВР	(92)	351
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	(98)	(424)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	(78)	(75)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	(106)	10
Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените	(228)	(1)
Зголемување/(Намалување) на ПВР	-	(1)
Парични средства кои произлегуваат од работењето	4.913	(851)
Платени камати	(96)	(139)
Платен данок на добивка	(67)	(47)
Нето парични текови од оперативни активности	4.749	(1.036)
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(434)	(43)
Купување на акции/удели	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	(434)	(43)
В Парични текови од финансиски активности		
Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити	-	-
Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити	96	95
Нето парични текови од финансиски активности	96	95
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	4.411	(985)
Парични средства на почетокот на годината	3.192	4.177
Парични средства на крајот на годината	7.603	3.192

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

Осигурителното брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје е основано на 26 септември 2023 година во Скопје од страна на друштвото GrEco International Holding AG од Виена, Австрија, кое поседува 100% од капиталот и е крајно матично претпријатие на Друштвото. ГрЕКо Интернационал АД Скопје се занимава со осигурително брокерски работи, дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

На 31 декември 2025 година, Друштвото има 3 вработени (2024: 3 вработени)

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС	7698950
Целосен назив на правното лице	Осигурително брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје
Кратко име	Греко Интернационал АД Скопје
Седиште	Митрополит Теодосиј Гологанов број 28-1/кат 4 ДП1 Скопје, Центар
Вид на субјект на упис	АД
Датум на основање	26 септември 2023
Големина на правниот субјект	Мал
Организационен облик	05.5 - акционерско друштво

Основна главнина

Паричен влог ЕУР	50.000
Непаричен влог ЕУР	-
Уплатен дел ЕУР	50.000
Вкупно основна главнина ЕУР	50.000
Број на издадени акции	500
Вкупен број на уплатени акции	500
Вид на акции	Вкупно 500 обични акции со номинална вредност по акција од 100 евра.

Дејност:

Приоритетна дејност / Главна приходна шифра	66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
Одобренија, потврди, лиценци и др:	Решение од Агенција за супервизија на осигурување за издавање на дозвола за вршење осигурително брокерски работи УП 14-1-809 од 20.09.2023.

Овластувања: Управител

Име	Зоран Георгиев
Овластувања	Извршен директор
Тип на овластување	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Одбори

Извршен член на одбор на директори	
Име	Зоран Георгиев
Овластувања	Извршен директор

Неизвршен член на одбор на директори	
Име	Анте Бановац
Овластувања	Неизвршен член на Одбор на директори

Име	Ирма Ибрахимпашиќ-Хаџиќ
Овластувања	Неизвршен и независен член на Одбор на Директори и Претседател на Одбор на Директори

Сопственици врз основа на акционерска книга од ЦДХЗ

ЕМБС	FN 70663 t
Назив	GrEco International Holding AG
Адреса	Elmargasse 2-4/ Wien, Austria
Држава	Австрија
Број на акции	500

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики кои се значајни за друштвото се претставени подолу. Применетите сметководствени политики се доследни со оние од претходната финансиска година, освен ако не е поинаку наведено.

Основа за изготвување

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСП) (последна промена Службен весник бр.75 од 3 април 2024 година).

Метод на историска набавна вредност

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на историска набавна вредност, освен каде што е применливо, одредени средства и обврски се мерени по објективна вредност, вклучувајќи ја ревалоризацијата на финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивка или загуба, финансиските средства по објективна вредност преку друга сеопфатна добивка, вложувања во недвижности, одредени класи на недвижности, постројки и опрема и деривативни финансиски инструменти.

Користење на проценки и расудувања

Подготвувањето на финансиските извештаи бара употреба на одредени сметководствени проценки. Тоа, исто така, бара од раководството да прави расудувања кои влијаат на примената на сметководствените политики на Друштвото. Областите што вклучуваат повисок степен на проценка или сложеност, или области каде претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во белешка 3.

Странска валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, што е функционална и известувачка валута на Друштвото.

Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута Друштвото ги преведува во функционална валута користејќи го девизниот курс на датумот на трансакцијата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од порамнувањето на таквите трансакции, како и од преведувањето на паричните средства и обврски деноминирани во странска валута по девизните курсеви на крајот на финансиската година, се признаваат во добивката или загубата.

Признавање на приходи

Приходот се признава кога е веројатно дека економските користи ќе му припаднат на друштвото и кога износот на приходот може веродостојно да се измери. Приходот се мери по објективната вредност на примениот или доспеаниот надоместок.

Продажба на стоки

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба, односно кога клиентот ја презема стоката, кога ризиците и придобивките се пренесени на клиентот и кога постои валиден договор за продажба. Износите прикажани како приход се прикажуваат намалени за поврати на продажба и трговски попусти.

Давање на услуги

Приходот од давање на услуги се признава според степенот на завршеност на договорите. Степенот на завршеност се утврдува врз основа на бројот на работни часови реализирани до датумот на известување, изразени како процент од вкупно проценетиот број на работни часови за секој договор. Доколку исходот од договорот не може веродостојно да се процени, приходот се признава само до износот на надоместливите трошоци настанати до тој датум.

Камати

Приходот од камата се признава како што каматата настанува, со примена на методот на ефективна каматна стапка. Овој метод претставува начин на пресметување на амортизирана вредност на финансиското средство и распределба на приходот од камата во релевантниот период, користејќи ефективна каматна стапка, којашто стапка е стапка што точно ги дисконтира проценетите идни парични приливи за време на очекуваниот животен век на финансиското средство до неговата нето сметководствена вредност.

Наемнина

Приходот од наемнина од вложувањата во недвижности се признава на линеарна основа во текот на периодот на закупот. Доделените поттикнувања за закуп се признаваат како дел од приходот од наемнина. Незавесните наеми се признаваат како приход во периодот во кој се остварени.

Друг приход

Други видови на приход се признаваат кога ќе бидат остварени или кога е остварено правото на наплата.

Данок на добивка

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Основата за пресметување на данокот од добивка се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. Во Република Северна Македонија, стапката на данок на добивка изнесува 10%.

Одложени даночни средства и обврски се признаваат за временски разлики по стапките на данок кои се очекува да се применат во моментот кога средствата ќе се реализираат или обврските ќе се подмират, врз основа на даночните стапки кои се веќе донесени или суштински донесени, освен во следниве случаи:

- кога одложеното даночно средство или обврска произлегува од почетно признавање на гудвил или на средство или обврска во трансакција што не претставува деловна комбинација и која, во моментот на трансакцијата, не влијае ниту на сметководствената добивка ниту на даночната добивка; или
- кога оданочливата временска разлика е поврзана со вложувања во подружници, придружни друштва или заеднички вложувања, и времето на нејзиното сторнирање може да се контролира, и веројатно е дека временската разлика нема да се сторнира во предвидливата иднина.

Одложени даночни средства се признаваат за одбитни временски разлики и неискористени даночни загуби само ако е веројатно дека ќе бидат достапни идни оданочливи износи врз основа на кои тие разлики и загуби ќе можат да се искористат.

Сметководствената вредност на признаени и непризнаени одложени даночни средства се преиспитува на секој датум на известување. Признаените одложени даночни средства се намалуваат до степен до кој повеќе не е веројатно дека ќе бидат остварени идни оданочливи добивки потребни за надоместување на нивната сметководствена вредност. Претходно непризнаени одложени даночни средства се признаваат доколку станува веројатно дека ќе биде достапна идна оданочлива добивка за нивно признавање.

Одложените даночни средства и одложените даночни обврски се пребиваат само кога постои законски извршливо право за пребивање на тековните даночни средства со тековните даночни обврски и на одложените даночни средства со одложените даночни обврски; и кога се однесуваат на ист даночен орган, било за истото даночно обврзано лице или за различни даночно обврзани лица кои имаат намера истовремено да ги порамнат обврските.

Класификација на тековни и нетековни средства

Средствата и обврските се прикажани во извештајот за финансиска состојба врз основа на тековна и нетековна класификација.

Средство се класифицира како тековно кога: се очекува да биде реализирано, продадено или потрошено во рамки на вообичаениот оперативен циклус на друштвото; се држи главно за целите на тргување; се очекува да биде реализирано во рок од 12 месеци по датумот на известување; или претставува готовина или готовински еквивалент, освен ако има ограничување во однос на неговата размена или употреба за подмирување на обврска во период не пократок од 12 месеци по датумот на известување. Сите други средства се класифицираат како нетековни.

Обврска се класифицира како тековна кога: се очекува да биде подмирена во рамки на вообичаениот оперативен циклус на друштвото; се држи главно за целите на тргување; доспева за подмирување во рок од 12 месеци по датумот на известување; или друштвото нема безусловно право да ја одложи нејзината исплата најмалку 12 месеци по датумот на известување. Сите други обврски се класифицираат како нетековни.

Одложените даночни средства и обврски секогаш се класифицираат како нетековни.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат готовината во благајна, депозитите по видување во финансиски институции, како и други краткорочни, високоликвидни вложувања со оригинален рок на достасување од три месеци или помалку, кои можат лесно да се конвертираат во познати износи на готовина и се предмет на незначителен ризик од промени во вредноста. За целите на презентацијата во извештајот за парични текови, паричните средства и паричните еквиваленти, исто така, ги вклучуваат и банкарските пречекорувања (овердрафти), кои се прикажани во рамките на краткорочните обврски по основ на заеми во билансот на состојба.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи првично се признаваат по објективна вредност, а потоа се мерат по амортизирана вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка, намалени за исправка за обезвреднување. Побарувањата од купувачи обично доспеваат за наплата во рок од 30 дена.

Наплатливоста на побарувањата од купувачи се следи на континуирана основа. Побарувањата за кои е утврдено дека не се наплатливи се отпишуваат директно преку намалување на нивната пресметковна вредност. Резервирање за обезвреднување на побарувањата од купувачи се формира кога постои објективен доказ дека друштвото нема да може да ги наплати сите доспеани износи согласно првичните услови на побарувањата. Како показатели за можноста за обезвреднување на побарувањата се сметаат значителни финансиски тешкотии кај должникот, веројатност дека должникот ќе влезе во стечај или финансиска реорганизација, како и доцнење или неисполнување на обврските за плаќање (повеќе од 60 дена задоцнување). Износот на исправката за обезвреднување претставува разлика помеѓу пресметковната вредност на побарувањето и сегашната вредност на проценетите идни парични приливи, дисконтирани со првичната ефективна каматна стапка. Паричните приливи поврзани со краткорочни побарувања не се дисконтираат доколку ефектот од дисконтирањето не е значаен.

Останатите побарувања се признаваат по амортизирана вредност, намалена за исправка за обезвреднување.

Залихи

Залихите на материјали, производство во тек и готови производи се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност според методот на пондериран просек. Набавната вредност вклучува директни материјали и трошоци за испорака, директна работна сила, увозни давачки и други даноци, соодветен дел од променливите и фиксните индиректни трошоци врз основа на нормален капацитет на работа, како и, каде што е применливо, трансфери од резервите за хеџирање на парични текови во сопственичкиот капитал. Набавната вредност на купените залихи се утврдува по одбивање на добиените или побаруваните попусти и работи.

Стоките во транзит се прикажани по пониската вредност од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува трошоците за набавка и испорака, намалени за добиените или побаруваните попусти и работи.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна цена во редовно тековно работење, намалена за проценетите трошоци за довршување и трошоците неопходни за остварување на продажбата.

Дериватни финансиски инструменти

Дериватите се признаваат по нивната објективна вредност на датумот на склучување на дериватниот договор и потоа се преоценуваат по објективната вредност на секој датум на известување. Сметководственото евидентирање на натамошните промени во објективната вредноста зависи од тоа дали дериватот е определен како инструмент за хеџирање и, доколку е така, од природата на позицијата што се хеџира.

Дериватните финансиски инструменти се класифицираат како тековни или нетековни, во зависност од очекуваниот период на нивна реализација.

Заштита од ризик на парични текови (Хеџирање на парични текови)

Хеџирањето на парични текови се користи за покривање на изложеноста на друштвото на варијабилност во паричните текови која е резултат на одредени ризици поврзани со признаено средство или обврска или со цврста обврска, која може да влијае врз добивката или загубата. Ефективниот дел од добивката или загубата од инструментот за хеџирање се признава во останата сеопфатна добивка преку резервата за хеџирање на парични текови во сопственичкиот капитал, додека неефективниот дел се признава во билансот на успех. Износите пренесени во сопственичкиот капитал се рекласифицираат од капитал и се вклучуваат во мерењето на хеџираната трансакција кога ќе се реализира очекуваната трансакција.

Хеџирањето на парични текови се тестира за ефикасност редовно и ретроспективно и проспективно, за да се обезбеди дека секое хеџирање е високо ефикасно и дека продолжува да биде определено како хеџирање на парични текови. Доколку очекуваната трансакција повеќе не се очекува да се случи, износите признаени во сопственичкиот капитал се пренесуваат во билансот на успех.

Доколку инструментот за хеџирање биде продаден, прекинат, истече, искористен без замена или пренос, или доколку хеџирањето стане неефикасно и повеќе не е определено како хеџирање, претходно признаените износи во сопственичкиот капитал остануваат во капиталот сè додека не се реализира очекуваната трансакција.

Придружни друштва

Придружни друштва се субјекти врз кои друштвото има значително влијание, но не и контрола или заедничка контрола. Вложувањата во придружни друштва се евидентираат според методот на главнина. Според методот на главнина, учеството на друштвото во добивката или загубата на придружното друштво се признава во билансот на успех, а учеството во промените во сопственичкиот капитал се признава во останата сеопфатна добивка. Инвестициите во придружни друштва се прикажуваат во извештајот за финансиска состојба по набавна вредност, зголемена (или намалена) за пост-аквизициските промени во уделот на друштвото во нето-средствата на придружното друштво. Гудвилот кој се однесува на придружното друштво е вклучен во сметководствената вредност на инвестицијата и не се амортизира ниту се тестира поединечно за обезвреднување. Примените или побаруваните дивиденди од придружени друштва ја намалуваат сметководствената вредност на инвестицијата.

Кога уделот на друштвото во загубите на придружно друштво е еднаков или го надминува неговиот интерес во придружното друштво, вклучувајќи ги и сите необезбедени долгорочни побарувања, друштвото не признава понатамошни загуби, освен ако има преземено обврски или извршило плаќања во име на придружното друштво.

Друштвото престанува да ја применува методата на главнина при губење на значително влијание врз придружното друштво и секоја задржана инвестиција ја признава по нејзината објективна вредност. Секоја разлика помеѓу сметководствената вредност на придруженото друштво, објективната вредноста на задржаната инвестиција и приходите од отуѓување се признава во добивка или загуба.

Вложувања и други финансиски средства

Вложувањата и другите финансиски средства, со исклучок на вложувањата во придружни друштва, првично се мерат по објективна вредност. Трошоците на трансакцијата се вклучуваат како дел од почетното мерење, освен за финансиските средства по објективна вредност преку добивка или загуба. Овие средства потоа се мерат или по амортизирана вредност или по објективна вредност, во зависност од нивната класификација. Класификацијата се утврдува врз основа на деловниот модел во рамки на кој се држат таквите средства и договорните карактеристики на паричните текови на финансиското средство, освен кога се избегнува сметководствено несовпаѓање.

Финансиските средства се отпишуваат кога правото на примање парични приливи е истечено или пренесено, и друштвото пренело суштински сè од ризиците и придобивките од сопственоста. Кога не постои разумно уверување за наплата на целосниот или дел од износот на финансиското средство, неговата сметководствена вредност се отпишува.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба

Финансиските средства кои не се мерат по амортизирана вредност или по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка се класифицираат како финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба. Типично, овие финансиски средства се: (i) средства што се држат за тргување, кога се стекнати со намера да се продадат на краток рок со цел остварување добивка, или деривати; или (ii) определени како такви при првично признавање, кога тоа е дозволено. Промените во објективната вредноста се признаваат во добивката или загубата.

Обезвреднување на финансиски средства

Друштвото на крајот на секој извештаен период врши проценка дали постои објективен доказ дека некое финансиско средство или група финансиски средства е обезвреднето. Објективни докази за обезвреднување вклучуваат: значителни финансиски тешкотии на издавачот или должникот; прекршување на договор, како што е доцнење или неисполнување на обврските за плаќање; одобрување на отстапки од страна на доверителот кон должникот поради економски или правни причини кои вообичаено не би биле одобрени; веројатност дека должникот ќе влезе во стечај или друга форма на финансиска реорганизација; исчезнување на активен пазар за финансиското средство; или постоење на набљудливи податоци кои укажуваат на мерливо намалување на проценетите идни парични текови.

Износот на исправката за обезвреднување на финансиските средства кои се евидентираат по набавна вредност претставува разлика помеѓу пресметковната вредност на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови, дисконтирана по тековната пазарна стапка на принос за слични финансиски средства.

Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности ги вклучуваат зградата, земјиштето под зградата, паркингот, заедничките простории и вградената опрема во сопственост на Друштвото чија цел е за генерирање приходи од наемнини или за зголемување на вредноста на капиталот или и двете, но не и за продажба во редовниот тек на работење, за производство или испорака на стоки или услуги или за административни цели.

Класификацијата на вложувањата во недвижности се заснова на критериумот дека недвижноста се користи за генерирање на приходи од наемнини.

Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и загубите поради обезвредување, доколку има. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството. Трошоците за само изградените вложувања во недвижности ги вклучуваат трошоците за материјалите и работната рака и сите други трошоци кои директно може да се припишат на доведување на вложувањата во недвижности во состојбата предвидена за нивната намена и капитализирани трошоци за позајмување. Сите добивки или загуби од отуѓување на вложувања во недвижности (пресметани како разлика помеѓу нето приливите од отуѓување и сметководствената вредност на средството) се признаваат во добивката или загубата. Депрецијацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на секоја компонента на вложувањата во недвижности. Пристап по компоненти се применува за компонентите и корисниот век на траење и стапката на депрецијација се базира на проценетиот век на употреба на компонентите. Проценетиот корисен век на траење е:

Категорија Корисен век на употреба

Градежни објекти: 40 години

Инсталации: 20 години

Постројки и опрема: 4 години

Методите на депрецијација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

Вложувањата во недвижности се отпишуваат при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нивната употреба или отуѓување.

Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и евентуални акумулирани загуби од обезвредување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството.

Депрецијацијата е системска распределба на износот по којшто се амортизира средството во текот на неговиот корисен век на употреба. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Друштвото користи праволиниски метод на депрецијација кој резултира во константен трошок во текот на векот на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството. Земјиштето, трајни добра (уметнички слики, книги и сл.) и инвестициите во тек не се амортизираат. Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Категорија Корисен век на употреба

Градежни објекти: 40 години

Мебел и останата опрема 4-10 години

Компјутерска опрема и транспортни средства: 4 години

Преостанатата вредност и векот на употреба на средството се ревидираат на крајот на секоја финансиска година и, доколку очекувањата се разликуваат од претходните проценки, промена(и)та се евидентира како промена во сметководствена проценка.

Ставка од недвижности, постројки и опрема се отпишува при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или отуѓување. Признаената добивка или признаената загуба што настанува од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема е определена како разлика помеѓу нето принос од отуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Така настанатата признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е отпишана.

Лизинг

Утврдувањето дали одреден договор претставува или содржи лизинг се заснова на суштината на договорот и бара проценка дали исполнувањето на договорот зависи од користењето на одредено средство или средства и дали со договорот се пренесува право на користење на средството.

Се прави разлика помеѓу финансиски лизинзи, со кои од давателот на лизинг на примачот на лизинг суштински се пренесуваат сите значајни ризици и придобивки поврзани со сопственоста на средствата дадени под лизинг, и оперативни лизинзи, кај кои давателот на лизинг суштински ги задржува сите такви ризици и придобивки.

Финансиските лизинзи се капитализираат. Средство и обврска по основ на лизинг се признаваат по објективната вредност на средствата дадени под лизинг или, доколку таа е пониска, по сегашната вредност на минималните лизинг-плаќања. Лизинг-плаќањата се распределуваат помеѓу главнината на лизинг-обврската и финансиските трошоци, со цел да се постигне константна каматна стапка на преостанатото салдо на обврската.

Средствата стекнати под финансиски лизинг се амортизираат во текот на корисниот век на употреба на средството или, доколку не постои разумна сигурност дека друштвото ќе стекне сопственост на крајот на периодот на лизинг, во текот на пократкиот период од корисниот век на употреба на средството и рокот на лизингот.

Плаќањата по основ на оперативен лизинг, нето од евентуалните стимулации примени од давателот на лизинг, се признаваат како расход во билансот на успех по праволиниска основа во текот на периодот на лизингот.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати како дел од деловна комбинација, освен гудвилот, првично се мерат по нивната објективна вредност на датумот на стекнување. Нематеријалните средства што се стекнати посебно се признаваат првично по нивната набавна вредност. Нематеријалните средства со неограничен корисен век на употреба не се амортизираат и натаму се мерат по набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување. Нематеријалните средства со ограничен корисен век на употреба натаму се мерат по набавна вредност, намалена за амортизација и евентуално обезвреднување. Добивките или загубите признаени во билансот на успех, кои произлегуваат од отпишување на нематеријални средства, се мерат како разлика помеѓу нето-приходот од отуѓување и сметководствената вредност на нематеријалното средство. Методот на амортизација и корисниот век на употреба на нематеријалните средства со ограничен корисен век на употреба се преиспитуваат секоја година. Промените во очекуваниот образец на користење или корисниот век на употреба се евидентираат проспективно, преку промена на методот или периодот на амортизација.

Истражување и развој

Трошоците за истражување се признаваат како расход во периодот во кој настанале. Трошоците за развој се капитализираат кога е веројатно дека проектот ќе биде успешен, земајќи ја предвид неговата комерцијална и техничка изводливост; кога друштвото е способно да го користи или продаде средството; кога друштвото располага со доволни ресурси и има намера да го доврши развојот; и кога трошоците можат да се измерат на веродостоен начин. Капитализираните трошоци за развој се амортизираат по праволиниски метод во текот на периодот на очекувана корист, односно во рок од 10 години, колку што изнесува нивниот ограничен корисен век.

Патенти и трговски марки

Значајните трошоци поврзани со патенти и трговски марки се одложуваат и се амортизираат по праволиниски метод во текот на периодот на очекувана корист, односно во рок од 10 години, што претставува нивен ограничен корисен век.

Софтвер

Значајните трошоци поврзани со софтвер се одложуваат и се амортизираат по праволиниски метод во текот на периодот на очекувана корист, односно во рок од 5 години, што претставува негов ограничен корисен век.

Обезвреднување на нефинансиски средства

Нефинансиските средства се преиспитуваат за можно обезвреднување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека сметководствената вредност на средството можеби нема да биде надоместена. Загуба од обезвреднување се признава за износот со кој сметководствената вредност на средството ја надминува неговата надоместлива вредност.

Надоместливата вредност е повисоката вредност од: објективната вредност на средството намалена за трошоците за отуѓување и неговата употребна вредност. Употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични текови поврзани со средството, користејќи предданоchna дисконтна стапка специфична за средството или единицата што генерира парични текови на која средството припаѓа. Средства што немаат независни парични текови се групираат заедно во единица што генерира парични текови.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Овие износи претставуваат обврски за стоки и услуги обезбедени на друштвото пред крајот на финансиската година, а кои сè уште не се платени. Поради нивната краткорочна природа, се мерат по амортизирана вредност и не се дисконтираат. Обврските се необезбедени и обично се плаќаат во рок од 30 дена од моментот на нивно признавање.

Заеми

Заемите и кредитите почетно првично се признаваат по објективна вредност на примениот надомест, намалена за трошоците на трансакцијата. Потоа, тие се мерат по амортизирана вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски трошоци

Финансиските трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настанале.

Резервирања

Резервирањата се признаваат кога друштвото има сегашна обврска (законска или конструктивна) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека друштвото ќе треба да ја намира обврската и кога може сигурно да се направи проценка на износот на обврската. Износот признаен како резервирање претставува најдобра проценка на надоместокот потребен за намиравање на сегашната обврска на датумот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите поврзани со обврската. Доколку ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервирањата се дисконтираат со користење на тековна стапка пред одначување специфична за обврската. Зголемувањето на резервирањето кое произлегува од протекот на времето се признава како финансиски трошок.

Користи за вработените

Краткорочни користи за вработени

Обврските по основ на плати и надоместоци, вклучувајќи немонетарни користи, платен годишен одмор и долгогодишен платен одмор, за кои се очекува целосна исплата во рок од 12 месеци по датумот на известување, се мерат по износите кои се очекува да бидат исплатени во моментот на подмирување на обврските.

Други долгорочни користи за вработени

Обврските по основ на платен годишен одмор и долгогодишен платен одмор кои не се очекува да бидат подмирени во рок од 12 месеци по датумот на известување се мерат по сегашната вредност на очекуваните идни плаќања што ќе се извршат за услуги обезбедени од вработените заклучно со датумот на известување, со примена на методот на проектирана единица на право. При пресметката се земаат предвид очекуваните идни нивоа на плати и надоместоци, искуството со напуштање на вработени и периодите на вработување. Очекуваните идни плаќања се дисконтираат со користење на пазарни приноси на датумот на известување за корпоративни обврзници со рок на достасување и валута кои, колку што е можно, одговараат на проценетите идни парични одливи.

Мерење по објективна вредност

Кога средство или обврска, финансиска или нефинансиска, се мери по објективна вредност за потребите на признавање или обелоденување, објективната вредност се заснова на цената која би се добила при продажба на средството или која би се платила за пренос на обврската во уредна трансакција помеѓу пазарни учесници на датумот на мерење; и се претпоставува дека трансакцијата ќе се изврши: или на главниот пазар, или – доколку нема главен пазар – на најповолен пазар.

Објективната вредност се мери користејќи претпоставки кои би ги користеле пазарните учесници при утврдување на цената на средството или обврската, претпоставувајќи дека дејствуваат во рамки на своите економски интереси. За нефинансиските средства, мерењето на фер вредност се базира на нивната највисока и најдобра употреба. Се користат техники на проценка што се соодветни според околностите и за кои има доволно податоци за мерење на фер вредноста, со максимално користење на релевантни објективно набљудувани влезни податоци и минимално користење на субјективно набљудувани влезни податоци.

Капитал и резерви

Обичните акции се класифицираат како сопственички капитал.

Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со издавање на нови акции или опции се прикажуваат во сопственичкиот капитал како намалување, нето по оданочување, од приходот од нивното издавање.

Капиталот ги претставува нето средствата или главнината на Друштвото. Компоненти на капиталот се: капитал на сопствениците (основна главнина), задржана добивка, резерви кои претставуваат распределба на задржана добивка и резерви кои претставуваат корекции заради одржување на капиталот кои може да се прикажат одвоено.

Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се формираат врз основа на извршената ревалоризација на нетековните средства. Овие резерви не се предмет на распределба.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од основната главнина на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на сопствениците.

Реинвестирана добивка (Резерви за инвестиции)

Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би ја намалил даночната основа за износот на извршените вложувања.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат кога ќе бидат декларирани во текот на финансиската година и повеќе не се во дискреција на Друштвото.

3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи проценки, расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во финансиските извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите проценки и расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. Раководството ги базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско искуство и врз други различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за кои раководството верува дека се разумни под околностите. Сметководствените проценки и расудувања ретко ќе се изедначат со соодветните реални резултати. Проценките, расудувањата и претпоставките за кои постои ризик материјално да влијаат на сметководствената вредност на средствата и обврските во следната финансиска година се презентирани подолу.

Резервирање за обезвреднување на залихи

Резервирање за обезвреднување на залихите бара одреден степен на проценка и проценка. Нивото на резервирање се проценува земајќи го предвид неодамнешното продажно искуство, старосната структура на залихите и другите фактори кои влијаат на застареноста на залихите.

Проценка на корисен век на средствата

Друштвото ги одредува проценетиот корисен век и соодветните трошоци за амортизација за неговите недвижности, постројки и опрема и нематеријалните средства со ограничен век на траење. Корисниот век може значително да се промени како резултат на технички иновации или некој друг настан. Трошокот за амортизација ќе се зголеми кога корисниот век е помал од претходно проценетиот корисен век, или ќе бидат отпишани технички застарени или нестратешки средства што се напуштени или продадени.

Обезвреднување на нефинансиски средства

Друштвото на секој датум на известување го оценува постоењето на обезвреднување на нефинансиските средства, преку проценка на условите специфични за Друштвото и за конкретното средство кои може да доведат до обезвреднување. Доколку постои индикација за обезвреднување, се утврдува надоместливата вредност на средството. Ова вклучува пресметка на објективна вредност намалена за трошоците за отуѓување или вредноста во употреба, при што се користат значаен број клучни проценки и претпоставки.

Данок на добивка

Друштвото подлежи на данок на добивка во јурisdикциите во кои работи. При утврдувањето на резервирањето за данок на добивка се применува значајна професионална проценка. Во текот на редовното работење се спроведуваат бројни трансакции и пресметки за кои конечната даночна обврска е неизвесна. Друштвото признава обврски за очекувани прашања поврзани со даночни контроли, врз основа на тековното разбирање на даночните прописи. Доколку конечниот даночен исход се разликува од сметководствените износи, таквите разлики ќе влијаат врз тековните и одложените даночни обврски во периодот во кој ќе се донесе конечната одлука.

Белешка 4

МКД '000

	2025	2024
Приходи од продажба	16.705	8.211
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	-	687
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	-	7.525
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	14.156	-
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	2.549	-

Белешка 5

МКД '000

	2025	2024
Останати приходи од работењето	-	0
<i>ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</i>		

Белешка 6

МКД '000

	2025	2024
Трошоци за вработените	4.267	4.442
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	-	3.328
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	3.545	82
Останати трошоци за вработените	83	-
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	377	1.024
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	262	8

Белешка 7

МКД '000

	2025	2024
Трошоци за амортизација	871	871
Трошоци за амортизација (за производство)	-	871
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	871	-

Белешка 8

МКД '000

	2025	2024
Останати трошоци од работењето	4.375	3.478
<i>ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</i>		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	1	26
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	64	-
Трошоци за енергија (за производство)	14	519
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	245	-
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	13	6
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	-	102
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	1	-
<i>ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</i>		
Транспортни услуги	78	106
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	41	188
Услуги за одржување и заштита	-	169
Наем - лизинг	357	352
Комунални услуги	50	-
Останати услуги	1.010	31
<i>РЕЗЕРВИРАЊА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</i>		
Трошоци за репрезентација	375	101
Трошоци за осигурување	1.302	1.240
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	177	31
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	163	168
Останати трошоци на работењето	485	439
<i>ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ РАСХОДИ</i>		
<i>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</i>		

Белешка 9

МКД '000

	2025	2024
Приходи од финансирање	-	0

Белешка 10

МКД '000

	2025	2024
Расходи од финансирање	96	147

Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва

96 139

Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва

- 9

Белешка 11

МКД '000

Данок на добивка

2025 2024

Добивка пред оданочување 7.096 (727)

Даночно непризнаени расходи 1.522 1.193

Даночна основа 8.618 466

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа 861 46

Ефективна даночна стапка 12,13% -6,33%

Белешка 12.1

МКД '000

Нематеријални средства

2024	Лиценци и права
Набавна вредност	
Состојба на 1.1.	-
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
Исправка на вредноста	
Состојба на 1.1.	-
Амортизација за тековна година	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
Сегашна вредност 31.12.	-

2025	Лиценци и права
Набавна вредност	
Состојба на 1.1.	-
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
Исправка на вредноста	
Состојба на 1.1.	-
Амортизација за тековна година	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
Сегашна вредност 31.12.	-

Белешка 12.2

МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

	010	011	012	013	014	015	016	017	
2024	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	-	519	2.981	-	-	4	-	3.504
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-	-	43	-	43
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корекција	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	519	2.981	-	-	47	-	3.547
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.			(6)	-	-	-			(6)
Депрецијација за тековна година			(125)	(745)	-	-			(871)
Отуѓување/Расходување			-	-	-	-			-
Корекција			-	-	-	-			-
Рекласификација			-	-	-	-			-
Состојба на 31.12.			(131)	(745)	-	-			(876)
Сегашна вредност 31.12.	-	-	388	2.235	-	-	47	-	2.670

	010	011	012	013	014	015	016	017	
2025	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	-	519	2.981	-	-	47	-	3.547
Набавки во текот на годината	-	-	388	-	-	-	46	-	434
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корекција	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	908	2.981	-	-	93	-	3.981
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.			(131)	(745)	-	-			(876)
Депрецијација за тековна година			(125)	(745)	-	-			(871)
Отуѓување/Расходување			-	-	-	-			-
Корекција			-	-	-	-			-
Рекласификација			-	-	-	-			-
Состојба на 31.12.			(257)	(1.490)	-	-			(1.747)
Сегашна вредност 31.12.	-	-	651	1.490	-	-	93	-	2.234

Друштвото нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак има средства заложени како обезбедување.

Белешка 12.3
Вложувања во недвижности

МКД '000

2024	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

2025	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

Белешка 12.4

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни финансиски средства	-	-
Останати долгорочни финансиски средства	-	-

Белешка 12.5

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни побарувања	-	-

Белешка 12.6

МКД '000

	2025	2024
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 13.1

МКД '000

	2025	2024
Залихи	-	-

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ
 ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
 ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ
 ПРОИЗВОДСТВО
 БИОЛОШКИ СРЕДСТВА
 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ
 СТОКИ

Белешка 13.2

МКД '000

	2025	2024
Средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 13.3

МКД '000

	2025	2024
Побарувања од поврзани друштва	1.366	-
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во странство	1.366	-

Белешка 13.4

МКД '000

	2025	2024
Побарувања од купувачите	2.174	992
Побарувања од купувачи во земјата	1.818	866
Побарувања од купувачи во странство	356	126

МКД '000

Старосна структура на побарувања од купувачите	до 1 година	од 1 до 3 години	над 3 години	Вкупно
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во странство	1.366			1.366
Побарувања од купувачи во земјата	1.818			1.818
Побарувања од купувачи во странство	230	126		356
Вкупно	3.414	126	-	3.540

Белешка 13.5

МКД '000

	2025	2024
Обврски / побарувања кон државата	(820)	(131)
<i>Обврски кон државата</i>	820	131
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан ,	820	25
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	-	95
Обврски за персонален данок на доход	-	11
<i>Побарувања од државата</i>	-	-

Белешка 13.6

МКД '000

	2025	2024
Побарувања од вработените	-	-

Белешка 13.7

МКД '000

	2025	2024
Останати краткорочни побарувања	-	-

Белешка 13.8

МКД '000

	2025	2024
Краткорочни финансиски средства	-	-

Белешка 13.9

МКД '000

	2025	2024
Парични средства	7.603	3.192
Парични средства на трансакциски сметки во денари	2.309	765
Девизни сметки	2.294	2.427

Белешка 13.10

МКД '000

	2025	2024
Однапред платени трошоци	92	-
Однапред платени трошоци	92	-

Белешка 14.1

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни резервирања	-	-

Белешка 14.2

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни обврски	-	1.845
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва во земјата и странство	-	1.845

Белешка 14.3

МКД '000

	2025	2024
Одложени даночни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 15.1

МКД '000

	2025	2024
Обврски кон поврзани друштва	1.915	2.013
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги од странство	1.915	2.013

Белешка 15.2

МКД '000

	2025	2024
Обврски кон добавувачите	144	222
Обврски спрема добавувачи во земјата	144	222

Белешка 15.3

МКД '000

	2025	2024
Обврски кон вработените	0	228
Обврски за плата и надоместоци на плата	-	182
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	0,36	46

Белешка 15.4

МКД '000

	2025	2024
Останати краткорочни обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-

Белешка 15.5

МКД '000

	2025	2024
Краткорочни финансиски обврски	2.036	95
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство	2.036	95

Белешка 15.6

МКД '000

	2025	2024
Однапред пресметани обврски	-	-

16. КАПИТАЛ

МКД '000

2025 2024

Сопственик	2025	2024
GrECo International Holding AG	3.075	3.075

МКД '000

2025 2024

Законски резерви	-	-
------------------	---	---

МКД '000

2025 2024

Дивиденди	-	-
-----------	---	---

17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели на управувањето со финансиски ризици

Активностите на Друштвото го изложуваат истото на различни финансиски ризици: пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Друштвото.

17.1. Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Друштвото или вредноста на неговите финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи параметри, при истовремено оптимизирање на приносот.

Валутен ризик

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Валутниот ризик произлегува од финансиските средства и финансиските обврски деноминирани во валута, која што е различна од известувачката валута на Друштвото. Ризикот се мери со употреба на сензитивната анализа.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следи:

МКД '000

Валута	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	2.312	2.519	5.049	3.953
УСД	104	-	-	-
Вкупно	2.416	2.519	5.049	3.953

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

МКД '000

Валута	зголемување за 1%		намалување за 1%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	(27)	(14)	27	14
УСД	1	-	(1)	-
Нето ефект	(26)	(14)	26	14

Ценовен ризик

Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото не е изложено на значаен ценовен ризик.

Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

Финансиски средства	МКД '000	
	2025	2024
Некаматносни		
Парични средства	4.603	3.192
Побарувања од купувачи	3.540	992
Останати побарувања	-	-
Вложувања	-	-
Вкупно некаматносни финансиски средства	8.144	4.184
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Каматносни со променлива каматна стапка		
Парични средства	3.000	-
Вкупно каматносни финансиски средства	3.000	-
Вкупно	11.144	4.184

Финансиски обврски

Некаматносни	МКД '000	
	2025	2024
Обврски кон добавувачи	2.060	2.236
Останати тековни обврски	820	359
Вкупно некаматносни финансиски обврски	2.880	2.595
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Кредити и лизинг	-	-
Каматносни со променлива каматна стапка		
Кредити и лизинг	2.036	1.940
Вкупно каматносни финансиски обврски	2.036	1.940
Вкупно	4.915	4.534

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 100 базични поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

Назив	МКД '000			
	зголемување за 100 базични поени		намалување за 100 базични поени	
	2025	2024	2025	2024
Земени кредити	(20)	(19)	20	19
Дадени кредити	60	-	(60)	-
Нето ефект	40	(19)	(40)	19

17.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Друштвото од купувачи, како и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември за тековната година и претходната година е како што следува:

Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	МКД '000		
	Бруто износ	Исправка на вредност	Нето износ
Доспеани побарувања			
- до 1 година	3.414	-	3.414
- од 1 до 3 години	126	-	126
- над 3 години	-	-	-
Вкупно	3.540	-	3.540

Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	МКД '000		
	Бруто износ	Исправка на вредност	Нето износ
Доспеани побарувања			
- до 1 година	992	-	992
- од 1 до 3 години	-	-	-
- над 3 години	-	-	-
Вкупно	992	-	992

17.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик е ризик дека Друштвото нема да биде во состојба да ги исплати своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

МКД '000								
Не-деривативни финансиски обврски	Сметковод ствена вредност	Договорен и парични одливи	помалку од 1 месец	1-3 месеци	3 месеци - 1 година	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Обврски кон добавувачи	2.060	(2.060)	(2.060)					
Кредити и позајмици	2.036	(2.036)			(2.036)			
Вкупно	4.095	(4.095)	(2.060)	-	(2.036)	-	-	-

МКД '000								
Не-деривативни финансиски обврски	Сметковод ствена вредност	Договорен и парични одливи	помалку од 1 месец	1-3 месеци	3 месеци - 1 година	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Обврски кон добавувачи	2.235	(2.235)	2.235					
Кредити и позајмици	1.940	(1.940)	95			1.845		
Вкупно	4.175	(4.175)	2.330	-	-	1.845	-	-

17.4. Утврдување на објективната вредност

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските инструменти ја одразува нивната објективна вредност.

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

Даноци

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска по овој основ.

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото е контролирано од друштвото GrECo International Holding AG од Виена, Австрија, кое поседува 100% од акциите. Табелата подолу ги презентира трансакциите со поврзаната страна:

	2025	МКД '000 2024
Трошоци		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	855	-
Финансиски трошоци		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	96	139
Приходи		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	953	468
GrEco Specialty Gmbh од Виена, Австрија	1.274	-
GrEco International DOO од Љубљана, Словенија	92	92
Обврски кон поврзани страни		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	1.915	2.013
Финансиски обврски		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	2.036	1.940
Побарувања		
GrEco Specialty Gmbh од Виена, Австрија	1.274	-
GrEco International DOO од Љубљана, Словенија	92	-

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1 ОДГОВОРНОСТИ НА РЕВИЗОРОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како дел од ревизијата во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

I Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни проопсти, лажни прикажвања или заобиколвање на внатрешните контроли.

I Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.

I Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.

I Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

I Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и останати прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, за поврзаните заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на Друштвото во 2026 година

Скопје, Фебруари 2026 година

СОДРЖИНА

1. Општи податоци на Греко Интернационал АД Скопје
 - 1.1 Правен статус
 - 1.2 Дејност на друштвото
 - 1.3 Организација и кадровска структура
2. Општи услови за работа кои влијаат врз работата на Друштвото
3. Овластен ревизор
4. Финансиски извештаи и резултати на Друштвото
5. Политика на управување со ризици
6. Развој на Друштвото во 2026 година

Годишниот извештај од работењето на Друштвото за 2025 година е изготвен согласно со член 477 став 14 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ", број 28/04...99/22).

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД Скопје

1.1 ПРАВЕН СТАТУС

Осигурително брокерско друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје (натamu: Друштвото) е акционерско друштво, регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, Регионална Канцеларија во Скопје, на 28.09.2023 година, со единствен матичен број 7698950 и единствен даночен број (ЕДБ) 4080023617615.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на адреса: улица Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28/1-кат 4 ДП1, Скопје.

1.2 ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Основна деловна активност на Друштвото е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници, со главна приходна шифра 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА И СОПСТВЕНОСТ НА ДРУШТВОТО

Основната главнина на Друштвото изнесува 50.000,00 евра, кои се вложени како паричен влог. На 31 Декември 2024 година основната главнина на друштвото е 100% во сопственост на Друштвото ГРЕКО Интернационал Холдинг АГ, со седиште на ул. Елмаргасе бр. 2-4, 1190 Виена, Австрија.

Управител на Друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Георгиев.

Бројот на вработени во Друштвото за 2025 година изнесува 3 лица.

2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Општите услови за работа на ниво на целата економија во Македонија максимално се рефлектираат на работењето на Осигурително брокерско друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје од причина што најголем дел од своите операции Друштвото ги извршува во Македонија.

На 31 Декември 2025 година, датумот на известувањето, до денот на одобрување на Финансиските извештаи за 2025 година, нема настани кои би влијаеле негативно и кои би можеле да предизвикаат корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овој годишен извештај.

ОБЛАСТЕН РЕВИЗОР

За овластен ревизор за деловната 2025 година кој ќе ги ревидира Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31.12.2025 година е избрано Друштвото РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

3. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕЗУЛТАТИ НА ДРУШТВОТО

Основни финансиски податоци од работењето на Друштвото, во симплифицирана форма се прикажани во извештајот кој е даден во продолжение:

Финансиски извештај за остварена добивка

	2025	2024
	Во илјади денари	Во илјади денари
Вкупен приход	16.705	8.211
Вкупни трошоци	9.561	8.938
Бруто добивка	7.096	(727)
Данок на добивка	862	(46)
Нето добивка	6.234	(773)

Финансиски извештај за останата Сеофатна добивка

Во илјади денари	2025	2024
Добивка / загуба за годината (нето)	6.234	(773)
Останата сеопфатна добивка	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за годината	6.234	(773)

Друштвото, во 2025 година оствари позитивен финансиски резултат со нето добивка од 6.234 илјади денари.

Состојба на Друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратена форма на:

Извештај за финансната состојба

	2025	2024
	Во илјади денари	Во илјади денари
Нематеријални средства		
Материјални средства	2.233	2.670
Долгорочни нетековни средства		
Вкупно нетековни средства	2.233	2.670
Побарувања од поврзани друштва	1.366	
Побарувања од купувачите	2.174	992
Останати побарувања и АВР	92	
Парични средства	7.603	3.192
Вкупни тековни средства	11.143	4.184
ВКУПНИ СРЕДСТВА	13.469	6.854
Капитал	3.075	3.075
Резерви		
Акумулирана добивка	18	18
Добивка / загуба за деловната година	6.234	(773)
Пренесена загуба	(773)	
Вкупно капитал и резерви	8.554	2.320
Долгорочни обврски	0	1.845
Краткорочни обврски	4.915	2.689
Останати краткорочни обврски и ПВР	-	-
Вкупно обврски	4.915	4.534
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	13.469	6.854

Вкупната актива на Друштвото изнесува 13.469 илјади денари. Од овој износ на нетековни средства отпаѓаат 2.233 илјади денари, а на тековни средства 11.143 илјади денари.

4. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Ризиците од неекономска природа кои што произлегоа од појавата на пандемијата, неизвесноста поврзана со нејзиното времетраење и интензитет, ја акцентираа се поголемата потреба за брзо реагирање и навремено проценување на ризиците во работењето. Ова ја наметнува и потребата за постојано тековно следење на ризиците на работењето и соодветно на тоа превземање на мерки и активности за навремено управување со цел нивно намалување и избегнување.

Во нормалниот тек на своето работење како и сите компании Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје е изложено на најразлични ризици: внатрешни, оперативни, надворешни, финансиски, пазарни итн. Од нив најмногу би се задржале на финансиските ризици на кои Друштвото потенцијално може да биде изложено од кои пред се би ги истакнале:

- ризик од промена на каматните стапки, претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текнови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промената на вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото тековно ги следи овие ризици со цел навремено нивно управување и согласно тоа во моментот нема изложеност на овој тип ризици.
- ризик од промена на цените. На овој вид на ризици Друштвото не е изложено, бидејќи овие ризици најчесто се поврзани со промена на пазарната вредност на вложувањата и на промена на цените на услуги кои ги продава.
- ризик од промена девизните курсеви, е ризик кои произлегува од вклучноста на Друштвото во меѓународните трансакции со странски валути, каде секогаш постои ризик потенцијална промена на девизните курсеви. Пристапот на Друштвото кон ризикот на промена на девизните курсеви го остварува преку менаџирање со доволна количина на готовина во странски валути во банки со цел да обезбеди непречен континуитет во извршување на своите операции.

Други ризици кои би сакале да ги напоменеме се:

- Ликвидносниот ризик, кој се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина и можноста за обезбедување на дополнителни средства за кредитирање на сопствените операции на Друштвото.
- Кредитниот ризик, претставува загуба која би била признаена на датумот на известување доколку некоја договорна страна не ја изврши својата обврска во целост согласно договорените услови за соработка. Друштвото е изложено на овој тип на ризици, бидејќи има добиено заем – кредит од единствениот акционер на Друштвото.

5. РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО ВО 2025 ГОДИНА


Стратешките цели на Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје се доследни со целите на матичното Друштво ГрЕЦо Интернационал Холдинг АГ, со седиште на ул. Елмаргасе бр. 2-4, 1190 Виена, Австрија, па аналогно на тоа, Друштвото се стреми кон повисоки позиции на пазарите каде ги продава своите услуги.

Во 2026 година Друштвото ги насочува своите активности кон остварување на своите цели: подобра и повквалитетна понуда на услуги кон крајните клиенти, вложување во едукација и обука на своите вработени за специфични знаења, нови инвестиции, подобри услови за работа, зголемување на обемот на работа, зголемување на приходите од продажба на своите услуги, задржување на постоечките клиенти и привлекување на нови преку максимално залагање на менаџментот и вработените.

Врз основа на вака дефинираниот концепт на градење на развојна стратегија, диктирана од времето и настаните во просторот, се заокружија одредени целини кои обезбедуваат услови за конкретна динамична деловна активност во однос на проширување на можностите и капацитетите кои обезбедуваат иден развој на Друштвото.

Со сите преземени активности од страна на менаџерскиот тим во насока на привлекување на нови клиенти во 2026 година, ќе се создадат претпоставки и услови за остварување на зацртаните цели - остварување на повисок профит од деловното работење.

Управител на ГрЕко Интернационал АД Скопје



Зоран Георгиев



--	--	--	--

Период

--	--

Контролор

--	--	--

Вид работ

0	7	6	9	8	9	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификационен број (СМБС)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Резервни кодови

Назив на друштвото

ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД

Адреса, седиште и телефон

СКОПЈЕ

ЈОСИ ПУЛГОИ АНОВ 28/14

075322883

Адреса за е-пошта

0

Единствен даночен број

4	0	8	0	0	2	3	6	1	7	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)на ден 31.12. 2025 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Семкласификација	Редна бележка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		2.233.654	2.670.217
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		0	0
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		2.233.654	2.670.217
10.	Недвижности (011+012)	010		0	0
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Ирадежни објекти	012			
11.	Постројки и опрема	013		650.840	388.164
12.	Транспортни средства	014		1.490.273	2.235.409
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
Износ		Сума	Белешка	Износ	

Роден број	П О З И Ц И Ј А	Код АСП	Секција	ИЗНОС	
1	2	3	4	Текућа година	Претходна година
14.	Биолошки средства	016			
15.	Азана за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		92.541	46.644
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		11.143.551	4.183.898
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		0	0
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и отпатуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на тргошки стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
Роден број	П О З И Ц И Ј А	Код на АСП	Број на секција	ИЗНОС	
1	2	3	4	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		3.540.127	991.905
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		1.365.790	
42.	Побарувања од купувачи	047		2.174.337	991.905
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основа на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			
45.	Побарувања од вработени	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		7.603.424	3.191.993
52.a.	Парични средства	060		4.603.424	3.191.993
52.b.	Парични еквиваленти	061		3.000.000	
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		92.269	
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		13.469.474	6.854.115
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		8.554.076	2.319.780
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.075.000	3.075.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
Реден број	ПОЗИЦИЈА	Планска код АОГ	Број на влезјка	ИЗНОС	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		18.196	18.196

67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		773.416	
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		6.234.296	0
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	773.416
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		4.915.398	4.534.335
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	1.845.000
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и науции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			1.845.000
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		4.915.398	2.689.335
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		1.915.388	2.013.445
88.	Обврски спрема добавувачи	097		144.174	222.439
89.	Обврски за аванси, депозити и науции	098			
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		820.036	94.585
91.	Обврски кон вработените	100			228.267
92.	Тековни даночни обврски	101			35.966
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		1.845.000	
95.	Обврски по заеми и кредити	104			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Плански код	Бријанс Белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107		190.800	94.633
99.	Останати краткорочни обврски	108			

109	У. ОДЛОЖИ ПО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА КРАЈНИ ПЕРИОДИ (ПВЛ)	109		
110	У. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКЛИНАТИ РАБОТЕЊА	110		
107	ВКУПНА ПАСИВА, ГЛАВНИЦА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+054+109+110)	1.1	13.469.474	6.854.115
103	Д. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	1.2		

Датум од, особно за составуваче на билансот:

Датум од издање:

Билансот е составен на димантурата на сметководителски
сметководителски оддел на Република Македонија

Димантурата се состои од, дополнително составуваче на билансот:

Сметководителски оддел:

К.Д.:

Датум:

Бр:

Година:

Во:

Во ден:

ЦИТИА ИГТЪЛЮЗДА

ЦИТЮДЖЕ

0

0

0

28.02. 2026 година


СКОПЈЕ

28.02. 2026 година

ИМЕ И ПОЗИЦИЈА НА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК НА ДРУГСТВОТО

БОРАН ГЕОРГИЕВ

Генерал



[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]			[][] [][] [][]		
Период			Контролор			Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)			Резервни кодекси																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							

Назив на друштвото **ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД**

Адреса, седиште и телефон **СКОПЈЕ .ОСИЈ ГОЛОГАНОВ 28/14 075322883**

Адреса за е-пошта **0**

Единствен даночен број **4 0 8 0 0 2 3 6 1 7 6 1 5**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. 2025 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		16.704.813	8.211.072
2.	Приходи од продажба	202		16.704.813	8.211.072
3.	Останати приходи	203			
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		9.512.530	8.790.821
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		337.615	652.859
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1.536.144	595.632
11.	Останати трошоци од работењето	212		2.995.983	2.227.925
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		3.772.248	4.443.867
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		2.334.011	2.191.008

Реден	Ознака	Број на	Износ
-------	--------	---------	-------

број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Белешка	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		218.207	205.276
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		992.517	931.896
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		227.513	1.115.687
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		870.540	870.538
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		0	235
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			234
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			1
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		96.167	147.281
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		96.167	138.707
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			8.574

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година

1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		7.096.116	0
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	726.795
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		7.096.116	0
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	726.795
40.	Данок на добивка	252		861.820	46.621
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		6.234.296	0
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	773.416
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		6.234.296	-773.416
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		6.234.296	0
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	773.416
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2025 година

Реден	Панела	Број на	Износ
-------	--------	---------	-------

број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		6.234.296	0
2.	Загуба за годината	270		0	773.416
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		6.234.296	0
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		6.234.296	0
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	773.416

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	773.416

21.6.	Секвентна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			
-------	---	-----	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЙНОСТ-

--	--	--	--	--	--

Со подготвена главната приходна цифра на дејноста утврдена со ПИД (со висточлен 9 од законот за единствалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

НИНА ИГНАТОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0101096

Лице (правен субјект) одговорно за составување на Билансот:

Име и презиме на друштвото

0

МДБС

0

Позив:

Но

СКОПЈЕ

На ден

28.02. 2026 година

Но

СКОПЈЕ

На ден

28.02. 2026 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

БОРАН ГЕОРГИЕВ

Позив:



Образец „ДЕ“

[][]			[][][][][][][][]							[][][][][][][][][][][][][][][][][]															
			Период							контролор															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Службени			Идентификациони број (ИМБС)							Резервни број															

Назив на субјекта: **ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД**

Адреса, седиште и телефон: **СКОПЈЕ** Т.ОСМ ГОЛО АНО Ј 28/14 Д 075322885

Адреса за пошта: **0**

Службени број: **4 0 8 0 0 2 3 6 1 7 6 1 5**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2025 година

(во денари)

Поз. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Текущи под-класи	Поправки поедини
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.1	300	Набавна вредност на податоци за развој за сопствени цели (и интерен проект)	601		
1.2		Плата и надоместаци на плата на вработените кои директно работат на развој на интерен проект	602		
1.3		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при извршењето на интерен проект	603		
1.4		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (вклучувајќи го АОП 603 од БС)	604	0	0

- ¹ Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сузовини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

Група на сметки	Ознака	Износ
-----------------	--------	-------

1	2	3	4	5	6
		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или – АОП 00А од БС)	605		
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер равен на сопствена употреба (< или – АОП 00А од БС)	606		
5.		Сегашна вредност на набавени Бази на податоци (< или – АОП 00А од БС)	607		
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или – АОП 00А од БС)	608		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
7.	010д	Земјишта	609		
8.	014д	Шуми	610		
9.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или – АОП 012 од БС)	611		
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба ² кои се користат за оршење на дејноста (< или – АОП 012 од БС)	612	0	0
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба ³ (< или – АОП 012 од БС)	613		
12.		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема ⁴ (< или – АОП 013 од БС)	614		
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема ⁵ (< или – АОП 013 од БС)	615	388.164	388.164
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или – АОП 015 од БС)	616		
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или – АОП 016 од БС)	617		
16.	015д	Фолклорни уметнички и литературни дела или дела на дејност од културна и уметноста (< или – АОП 019 од БС)	618		

- ¹ Објект од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во височина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складови, силоси, сушални, پردازилници, машини, ассторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделство и сточарство, градежни објекти за рудници итн.
- ² Објекти од нискоградба се објекти кои, големитејно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патништа, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насади, поливративни системи, напозни градби итн.
- ³ Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од радио уредите (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати).
- ⁴ Компјутерска опрема е хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

17	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Својена единица	Претходна единица
1	2	3	4	5	6

17	015а	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (к или = АОП 019 од БС)	619		
18	015а	Драгоцени метали и камена (к или = АОП 019 од БС)	620		
19	015а	Апиквигети и други уметнички дела (к или = АОП 019 од БС)	621		
20	015а	Други скапоцености (к или = АОП 019 од БС)	622		
21	016а	Вложуваче во природни богатства во подготовка (к или = АОП 018 од БС)	623		
22	016а	Подобруваче на земјиштето (к или = АОП 018 од БС)	624		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЉМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
23	032а (во земјата) 033а (во земјата) 040а (во земјата) 041а (во земјата) 044а, 045а, 046а, 114а, 125а, 126а, 160, 152, 168а	Зајми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (к или = АОП 024 + АОП 025 + АОП 032 + АОП 033 + АОП 034 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 050 + АОП 057 + АОП 053 од БС)	625		
		Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот			
24	005а, 017а, 037а (во земјата) 110, 112, 114а, 115а (во земјата) 119а (закуп.), 120а, 122а, 123а (во земјата), 125а, 126а	Побалуванa во ослоб на продажба на стоки и услуги и саванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (к или = АОП 006 + АОП 017 + АОП 030 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 048 од БС)	626		

⁶ Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиjsки и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва итн.)

⁷ Зајми се однесува на финансиски е-релации со физички и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

Година	Грпа на сметки (класа)	Позиција	Одлик на АОП	Износ	
				Годиска година	Претходна година
5	2	3	4	5	6

27.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (с или – АОП 030 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 048 од БС)	Е27		
28.	037д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, група 19д	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавна реторијација, во земјата ⁷ (с или – АОП 034 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 051 – АОП 062 од БС)	628		
29.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од Буџет (с или – АОП 034 + АОП 035 + АОП 047 + АОП 049 + АОП 051 – АОП 062 од БС)	629		
30.	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 176), група 13 (без сметка 139), 162д (без и во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (зкупно) (с или – АОП 006 + АОП 017 – АОП 030 – АОП 034 + АОП 035 + АОП 046 – АОП 047 + АОП 049 + АОП 050 + АОП 051 – АОП 057 + АОП 062 од БС)	630		

Член Стр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Основа за АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ⁸			

25.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	631		
30.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци, поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ¹⁰ регистрирани во земјата ⁷	632	3.075.000	3.075.000
31.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФБОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	633		
			Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот		
32.	214д, 221д, 210, 262д, 266д (средства), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 283д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити земен од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 086 + АОП 087 + АОП 088 + АОП 089 + АОП 090 + АОП 095 + АОП 0104 + АОП 107 од БС)	634	1.845.000	1.845.000

⁶ Позитивите од Поделбата Д, Собственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друштво со ограничена одговорност.

⁷ Често вредност на основна главнина е разлика од запишаната и уплатена основна главнина (сметка 900д), минус запиланата, а непиланата основна главнина (сметка 901д) минус сопствените акции и удели (сметка 902д).

¹⁰ Непрофитни организации со стопанско интереса заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црнен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Година 2008	Група на сметки, сметка	Позиција	Линија за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот			

33.	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218г (плати), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) приземени од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АСП 096 + АСП 097 + АСП 098 + АСП 108 од БС)	635		
34.	214д, 228д, 222д, 224д, 215д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) приземени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АСП 096 + АСП 097 + АСП 098 + АСП 108 од БС)	636		
35.	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 284д, 289д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АСП 097 + АСП 093 + АСП 096 + АСП 106 + АСП 107 + АСП 108 + АСП 109 од БС)	637		
36.	група 23, 259д, 263д, 284д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АСП 097 + АСП 093 + АСП 094 + АСП 099 + АСП 101 + АСП 107 + АСП 108 + АСП 109 од БС)	638		
37.	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29,	Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АСП 092 + АСП 093 + АСП 094 + АСП 096 + АСП 097 + АСП 098 + АСП 099 + АСП 100 + АСП 101 + АСП 107 + АСП 108 + АСП 109 од БС)	639		

Гр. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Сметка за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			

33.		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641 + АОП 642) (к или = АОП 202 од БУ)	640	16.704.813	8.211.072
34.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (к или = АОП 202 од БУ)	641		
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (к или = АОП 202 од БУ)	642	16.704.813	8.211.072
41.	73б, 74б и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (к или = АОП 202 од БУ)	643	16.704.813	8.211.072
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (к или = АОП 202 од БУ)	644		
43.	73д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на Европската унија ¹⁰ (к или = АОП 202 од БУ)	645		
44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиењ за сопствена употреба (к или = АОП 206 од БУ)	645		
46.	747	Приходи од чиевнина (к или = АОП 202 од БУ)	647		
48.	747д	Приходи од чиевнина на земјиште (к или = АОП 202 од БУ)	648		
49.	748	Приходи од продажба на добра пре основа на финансиски заем (лизинг) (к или = АОП 202 од БУ)	649		
		II. Останати приходи			
50.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (к или = АОП 203 од БУ)	650		
51.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (к или = АОП 203 од БУ)	651		

¹⁰ Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.

Код	Група на сметки сметка	Позиција	Сметка на АОП	Износ	
				Износ година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (к или = АОП 203 од БУ)	652		
51.	763	Добивки од продажба на материјали (к или = АОП 203 од БУ)	653		

57.	764	Приходи од: вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654		
58.	765	Наплатени отплатени побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655		
59.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорна заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656		
60.	767	Приходи од премии, субвенции, догаќии и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657		
61.	767a	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658		
62.	767b	Приходи по основ на донации и отпорности (< или = АОП 203 од БУ)	659		
63.	768	Приходи од укинување на долготронтни договори (< или = АОП 203 од БУ)	660		
64.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661		
65.	769a	Приходи од наплатени пенали, негодянгати капал, отплатени, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662		
66.	769b	Приходи од позане, ни години (< или = АОП 203 од БУ)	663		
67.	769c	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664		
68.	769d	Приходи од оперативен пазм-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665		
		III. Финансиски приходи			
	769e и 769f	Приходи од дивиденди	666		
		3. РАСХОДИ			
69.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667		

Код на позиција	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
3	2	3	4	5	6
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
700	400a	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 708 од БУ)	668		
700	400b	Отрес, топлина и мазиwa (< или = АОП 208 од БУ)	669		

68.	400д	Прехрамбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670		
69.	400д	Календарски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	63.555	26.056
70.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672		
71.	400д	Униформи, заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673		
72.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	1.040	233
73.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675		
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	140.008	92.616
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677	116.911	66.062
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678		
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и возила (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679		107.389
		II. Трошоци за услуги			
78.	400д	Транспортни услуги по земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680		156.639
79.	410д	Туристички услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	681		
80.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	15.572	53.187
81.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683		
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (дон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684		

Код на сметка	Група на сметки, сметка	Позиција	Слика на АОП	Износ	
				Третиот месец	Греходина
1	2	3	4	5	6
		III. Останати трошоците за вработените ¹⁾			
83.	412д	Производствени и занаетлиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685		
84.	414д	Наемнини за деловни простории по земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686	356.748	352.380
85.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687		
86.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688		

87.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	689		
88.	416ц	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690		
89.	420д, 421д	Веквудирани надомести за време на боледување	691		
90.	422д	Надоместоци за отпремена при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692		
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на исплатени заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693		
92.	422р	Љубилачки награди (< или = АОП 217 од БУ)	694		
93.	422р	Резерв за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	83.334	81.999
94.	422д	Промонти (< или = АОП 217 од БУ)	696		
95.	441ц	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697		
		IV. Останати трошоци од работењето ¹²			
96.	440	Дневници за службени патувања, пребивања и глетки тршоци (< или = АОП 217 од БУ)	698		178.992
97.	440ц	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699		

12 Износите за позициите од параграфот III. Останати трошоци за работниците и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Група на сметки	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Годишен износ	Третврсен износ
1	2	3	4	5	6
98.	441	Надомести на трошоците на работниците и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700		
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701		
100.	441д	Надомести за двоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702		
101.	441д	Подароци на работниците (< или = АОП 217 од БУ)	703		
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704		

103	441а	Трошоци за организиран превоз (< или = АОП 217 од БУ)	705		
104	441д	Надомести на интимирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706		
105	442	Трошоци за надомест и други поимања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и угриватели	707		
106	443	Трошоци за спонзорство (< или = АОП 212 од БУ)	708		
107	444	Репрезентација (< или = АОП 217 од БУ)	709	374.508	101.284
108	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710		
109	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	44.905	30.809
110	447а	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712		164.064
111	447д	Платенеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713		
112	447г	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714		
113	449д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715	144.179	844.896
114	449д	Надомести на име агорски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716		
115	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 217 од БУ)	717		1.931.768

Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ		
			Тековна година	Претходна година	
7	3	4	5	6	
	V. Останати расходи				
116	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718		
117	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		
	VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања				
118	475	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски гласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	720		

[][]			[][][][]							[][]															
			Период							Контракт															
[][]	[][]	[][]	0	7	6	9	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Код на држава			Класификационен број (ОМГС)									Резервен код (КИ)													

Назив на субјектот **ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД**

Адреса, седиште и телефон **СКОПЈЕ 41 ГОЛОГАНОВ 2Б 075322883**

Адреса на е-пошта **Г**

Код на идентификационен број **4 0 8 0 0 2 3 6 1 7 6 1 5**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2025 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари)
Класа ¹	Назив ²		
1.	М.О.О.		16.704.813
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
НКД			Остварени

Ред. број	[Национална класификација на дејности]		Остварени приходи (во денари) ³
	Класа ¹	Назив ²	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
 3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

4) ИДЕНТИФИКАЦИОННИОТ БРОЈ (СО) назначување по шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ 0 _____ ДЕЈНОСТ-

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

5) ИДЕНТИФИКАЦИОННИОТ БРОЈ (СО) назначување по шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

НИНА ИГНАТОВСКА

Големк _____

Нина

Место _____

СКОПЈЕ

На ден _____

28.02. 2026 година



Име и презиме на законскиот застапник _____

ЗОРАН ГЕОРГИЕВ

Големк _____

Зоран Георгиев

¹ За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.